



Република Северна Македонија  
ОПШТИНА СТРУМИЦА

ул. "Сандо Масев" бр.1 2400 Струмица, Северна Македонија



тел. 034 348-030, 034 348-026, факс 034 320-544

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk) sekretar@strumica.gov.mk

**Предмет: Соопштение**

Се известуваат сите граѓани на општина Струмица дека во **периодот од 07 ноември до 18 ноември 2022 година**, на иницијатива на Градоначалникот, согласно законските и статутарните овластувања, ќе се одржат собири на граѓани во урбаните, односно месните заедници.

- За I, III, IV и V урбана заедница собирот ќе се одржи на 07.11.2022 година во големата сала на Дом на АРМ, со почеток во 19 часот;  
За II, VI, VII и VIII урбана заедница собирот ќе се одржи на 07.11.2022 година во големата сала на Дом на АРМ, со почеток во 20 часот.
- Во с. Вељуса собирот ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во училиштето, со почеток во 17 часот.
- Во с. Водоча собирот ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
- Во с. Баница собирот ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во училиштето, со почеток во 19 часот;
- Во с. Сачево собирот ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во училиштето со почеток во 18 часот;
- Во с. Дабиле собирот ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во Домот на култура во с. Дабиле со почеток во 19 часот;
- Во с. Муртино собирот ќе се одржи на ден 14.11.2022 година во училиштето, со почеток во 17 часот;
- Во с. Банско собирот ќе се одржи на ден 14.11.2022 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
- Во с. Габрово собирот ќе се одржи на ден 14.11.2022 година во училиштето, со почеток во 19 часот;
- Во с. Свидовица собирот ќе се одржи на ден 15.11.2022 година во училиштето, со почеток во 17 часот;
- Во с. Куклиш собирот ќе се одржи на ден 15.11.2022 година во Спортската сала во с. Куклиш, со почеток во 18 часот;

- Во с. Костурино собирот ќе се одржи на ден 15.11.2022 година во Дом на култура во с.Костурино , со почеток во 19 часот;
- Во с. Рич собирот ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во училиштето , со почеток во 18 часот;
- Во с. Попчево собирот ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во училиштето, со почеток во 19 часот;
- Во с. Градско Балдовци собирот ќе се одржи на ден 17.11.2022 година во училиштето, со почеток во 18 часот.
- Во с.Раборци собирот ќе се одржи на ден 17.11.2022 година во училиштето , со почеток во 19 часот;
- Во село Добрејци собирот ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
- Во с. Просениково собирот ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во Пензионерскиот дом во село Просениково, со почеток во 19 часот;

Денот, часот и местото на одржување на јавните собири јавно ќе бидат објавени и во просториите на урбаните, односно месните заедници, на огласната табла во зградата на локалната самоуправа и на веб страната на општина Струмица.

Општина Струмица  
Секретар  
Александар Оџаков